

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ЗДРАВСТВЕНО-СОЦИЈАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО</b>			
2.	Код	ДА-317			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/акушер			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по социјална медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета год./сем. петти	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Раководител на Катедра: проф. д-р Фимка Тозија Одговорен наставник: проф. д-р Фимка Тозија *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положени сите предмети од I година			
10.	Цели на предметната програма: По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето за здравственото и социјално законодавство и би требало да биде способен да: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ги разбира основните концепти на здравственото законодавство и социјалното законодавство во Република Македонија и Европа</li> <li>• има знаења за постоечката легислатива за човековите права, правата за здравје и здравствена заштита и правата на пациентите во земјата и Европа</li> <li>• го разбира процесот на хармонизација на легислативата за здравствена и социјална заштита и ЕУ интеграцијата</li> <li>• има знаења за стратешките документи и програми за здравствена и социјална заштита</li> </ul>				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон за здравствена заштита</li> <li>• Здравствен систем, нивоа на здравствена заштита во Република Македонија</li> <li>• Здравствени организации</li> <li>• Закон за здравствено осигурување</li> <li>• Закон за евиденции во областа на здравството</li> <li>• Здравствен информативен систем</li> <li>• МКБ 10</li> <li>• Закон за јавно здравје</li> <li>• Закон за права на пациентите и Европска повелба</li> <li>• Закон за заштита на населението од заразни болести</li> <li>• Закон за социјална заштита и систем на социјална заштита во Република Македонија</li> <li>• Закон за заштита на децата</li> <li>• Закон за превенција и заштита од семејно насилство</li> <li>• Закон за заштита од пушењето</li> <li>• Здравствени стратегии, акциски планови, програми и протоколи</li> <li>•</li> </ul>				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава, семинари, вежби, интерактивни работилници и групна работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време:	15 часа			

14.	Распределба на расположивото време		15 часа предавања, 15 часа домашноучење		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари		
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса		
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Континуирани проверки	мин.-макс.		
	17.2	Завршен испит	Усмен дел	бодови	мин.-макс. 50 - 70
			Семинарска работа	бодови	мин.-макс. 10 - 20
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс. 10 - 20		
17.4	Активно учество во редовно следење на наставата	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 3 - 5	
		Практична настава	бодови	3 - 5	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p><b>Условувачки критериуми:</b>  За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови  За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.  Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и во наставниците и соработниците кои учествуваат изведувањето на наставата			
22.	Литература:				
	Задолжителна литература				
	22.1.	1.	закони достапни на веб-страницата на Министерство за здравство на РМ ( <a href="http://www.zdravstvo.gov.mk">www.zdravstvo.gov.mk</a> ), Фондот за здр. осигурување ( <a href="http://www.fzo.org.mk">http://www.fzo.org.mk</a> ), Министерство за труд и социјална политика ( <a href="http://www.mtsp.gov.mk/">http://www.mtsp.gov.mk/</a> )		
		2.	Донев Д., Спасовски М., Тозија Ф., Косевска Е. Социјална медицина, УКИМ Медицински факултет Скопје, 2013		
22.2.	Дополнителна литература				
	1.	Tulchinsky T, Varavikova E. The new public health. Third Edition. Elsevier, Academic Press. 2014			
	2.	Авторизирани предавања			